



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830
sluzbeni vespik SR
Makedonija

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 27 ноември 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 63

ГОД. XL

Цена на овој број е 17,00 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристича број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

682.

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ И ПРИМААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО, ОДНОСНО ДА ИЗВЕЗУВААТ, ИЗНЕСУВААТ И ИСПРАКААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО СТРАНСТВО

1. Домашни физички лица и странски физички лица можат да извезуваат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија предмети во количини што не се наменети за препродажба. Предметите за чиј извоз е потребно да се прибави одобрение од надлежниот орган можат да се извезуваат само по претходно прибавено одобрение.

2. Домашни физички лица и странски физички лица при доаѓањето од странство можат да внесуваат:

1) предмети на личен багаж што ги носат со себе и кои служат за нивни потреби додека се на патување (облека, обувки, предмети за одржување на личната хигиена, намирници и др.) во количини што им се потребни со оглед на нивното занимање, годишното време и целта, траењето и другите околности на патувањето.

Предмети на личен багаж можат да се носат и кога се дадени на превоз со превозното средство со кое патува патникот, со друго превозно средство или по пошта ако може да се утврди без сомнение дека е во прашање личен багаж на односниот патник;

2) предмети до вкупна вредност од 20.000 динари при секое од првите пет доаѓања од странство во текот на годината, а при секое наредно доаѓање од странство во текот на годината – до вкупна вредност од 2.500 динари;

3) еден личен (кукен) сметач во вредност до 40.000 динари, при првото доаѓање од странство во текот на годината.

3. Домашни физички лица на привремена работа во странство, како и членовите на екипажот на југословенски бродови кои сообраќаат со странство, односно во странство, кога доаѓаат на привремен престој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (заради користење на годишен одмор, посета на семејството и др.), освен предметите од точка 2 на оваа одлука можат еднаш годишно да внесуваат и предмети до вкупна вредност од 65.000 динари.

4. Домашни физички лица, ако на привремена работа во странство поминале непрекинато една година, односно најмалку 24 месеци во три последователни години, или непрекинато престојувале во странство најмалку четири години, кога се враќаат од привремена работа односно од престојот во странство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, покрај предметите што ги внесуваат врз основа на точка 2 од оваа одлука, во рок од шест месеци од денот на враќањето можат да увезат предмети за потребите на своето домаќинство, и тоа:

- 1) 2 телевизори, со уредите што им припаѓаат;
- 2) 1 носивен телевизор, со големина на екранот до 51 cm;
- 3) 1 радиоапарат, со уредите што припаѓаат;
- 4) 1 радиокасетофон;
- 5) 1 транзисторски радиоприемник;
- 6) 1 магнетофон (или касетофон), со уредите што припаѓаат и 20 ленти (или касети);
- 7) 1 видеорикордер, со уредите што припаѓаат и 20 касети;
- 8) 1 грамофон, со уредите што припаѓаат и 100 плочи;
- 9) 1 музички комплет (систем што се состои од еден радиоприемник, едно засилувало, еден грамофон, еден магнетофон или касетофон, еден пар слушалки и најмногу четири звучници);
- 10) 1 фотографски апарат;
- 11) 1 кино-камера;
- 12) 1 видеокамера;
- 13) 1 машина за пишување (портабел или обична);
- 14) 2 фрижидера (ладилници) за домаќинство, со дел или без дел за замрзнување;
- 15) 1 фрижидер за домаќинство, за длабоко замрзнување;
- 16) 1 уред за климатизација;
- 17) 2 електрични печки на гас, комбинирани или други печки;
- 18) 1 микробрановна рерна;
- 19) 1 електрична скара;
- 20) 2 греача, електрични или на гас, 2 греалки или 2 електрични радијатори;
- 21) 1 правосмукалка со уредите што припаѓаат;
- 22) 1 машина на перење на теписи;
- 23) 1 машина за перење на алишта, со уредите што и припаѓаат;
- 24) 1 машина за сушење на алишта;
- 25) 1 машина за пеглање на алишта;
- 26) 1 машина за миење на садови;
- 27) 2 апарати за мелење и мешање на намирници, кујнски миксери (комплет);
- 28) 1 апарат за мелење на кафе;
- 29) 1 машина за шиене;
- 30) 1 машина за везење;

- 31) 4 електронски цепни сметачи;
- 32) 1 куќен (личен) сметач, со уредите што припаѓаат;
- 33) машини и алат за домаќинството;
- 34) опрема за кампување (вклучувајќи и камп приколка);
- 35) по еден спортски реквизит од разен вид и спортска опрема;
- 36) 1 велосипед без мотор;
- 37) мебел, постелнина, пердиња и сл.;
- 38) прибори за јадење и сервиси на најмногу за 12 лица и соодветни кујнски предмети и садови;
- 39) 5 теписи;
- 40) 1 клавир и два други музички инструменти;
- 41) слики и други уметнички предмети;
- 42) украсни предмети, вклучувајќи и фолклорни предмети;
- 43) шиени текстилни, кожни и крзнени предмети за лична и куќна употреба;
- 44) 1 агрегат за производство на електрична енергија до 3 kW;
- 45) инсталационен и градежен материјал, во количина чија вкупна вредност не преминува 50.000 динари;
- 46) други предмети за домаќинство, во количина чија вкупна вредност не преминува 5.000.000 динари.

Ако повеќе членови на потесно семејство (брачниот другар и децата) ги исполнуваат условите од став 1 на оваа точка, членовите на тоа семејство можат да увезат предмети од тој став најмногу до вкупната количина и вредност утврдени во член 1 на оваа точка.

5. Држајани на СФРЈ кои се иселиле од Социјалистичка Федеративна Република Југославија пред 6 април 1941 година, лица кои добиле државјанство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и лица кои добиле азил, односно одобрение за постојано населување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во рок од една година од денот на доселувањето добивањето на државјанство, добивањето на азил односно од денот на добивањето одобрение за постојано населување во Југославија, можат да увезат предмети наменети за нивна лична употреба и предмети за потребите на своето домаќинство.

6. Домашни физички лица и странски физички лица можат да примаат од странство предмети во пратки во вкупна вредност до 10.000 динари.

Во вредноста на пратката од став 1 на оваа точка не се сметаат трошоците за превоз.

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на лицата од точ. 4, 5 и 10 до 17 на оваа одлука кога ги остваруваат правата предвидени со тие точки.

7. По исклучок од одредбите на точ. 2, 3 и 6 на оваа одлука, домашни физички лица и странски физички лица можат да увезуваат:

- 1) медицински лекови, врз основа на лекарски рецепт од лекар на организација на здружен труд чија дејност е здравствена заштита;
- 2) ветеринарски лекови, врз основа на рецепт од ветеринарска станица;

3) ортопедски, ортотички и други помагала, како и апарати за примена на терапија, врз основа на потврда за потребата од користење на такво помагало, односно апарати што ги издала соодветната организација на здружен труд чија дејност е здравствена заштита;

4) резервни делови и потрошен материјал за користење на помагала, односно апарати, што ги увезле во согласност со одредбата под 3 на оваа точка;

5) одликувања, медали, споменици, спортски и други трофеи, односно слични предмети што ги добиваат во странство на натпревари, изложби, приредби и други манифестации, врз основа на потврда од организаторот дека предметите што се увезуваат ги добиле во странство на натпревари, изложби, приредби и други манифестации, или врз основа на потврди од соодветниот сојуз, односно здружение на Југославија;

6) книги, списанија и други печатени предмети од областа на науката, културата и уметноста;

7) делови на моторни возила, освен шасии и мотори, што се увезуваат заради замена на дотраени или уништени делови на моторни возила регистрирани во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, врз основа на сообраќајната дозвола со која се докажува дека поседуваат моторна возила за чија поправка ги увезуваат тие делови.

8. Домашни физички лица можат да увезуваат патнички автомобили, возила за кампување (самоодни камп куќички), моторцикли, мопеди и велосипеди со фабрички вграден мотор, ако исполнуваат еден од следните услови:

1) ако непрекинато престојувале во странство најмалку четири години и ако се доселуваат, односно враќаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) ако биле на привремена работа во странство непрекинато две години или најмалку 24 месеци во три последователни години и ако се враќаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на постојан престој;

3) ако моторното возило го купиле во домашна организација на здружен труд овластена за продажба на моторни возила чии сопственици се странски дипломатски или конзуларни претставништва или други странски лица во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

4) ако се воени инвалиди од I до VI група на инвалидитет на кои својството инвалид им е признато само врз основа на оштетување на екстремитет, како и ако се инвалидни лица чие телесно оштетување одговара на неспособноста на воени инвалиди од I до VI група призната по основ на оштетување на екстремитет.

Моторните возила од став 1 на оваа точка можат да ги увезуваат и лица кои добиле државјанство на СФРЈ и лица кои добиле азил односно одобрение за постојано населување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

9. Лицата од точка 8 став 1 одредби под 1 и 2 и лицата од став 2 на таа точка можат да увезат само едно моторно возило за своите потреби или за потребите на членовите на потесното семејство во рок од шест месеци од денот на враќањето од странство односно од добивањето државјанство на СФРЈ, азил односно одобрение за постојано населување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

- Лицата од точка 8 на одредбата под 4 од оваа одлука можат да увезат уште едно моторно возило по истекот на рокот од две години од денот на увозот.

10. Домашни физички лица еднаш во две години можат да увезуваат основни средства до вкупна вредност од 2.000.000 динари, што им се потребни за вршење на дејност со личен труд и средства на трудот во сопственост на граѓаните, дозволена со закон, ако тие основни средства не се произведуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

11. Домашни физички лица кои на работа во странство поминале непрекинато најмалку две години или 24 месеци во три последователни години и кои се враќаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои од Социјалистичка Федеративна Република Југославија се иселиле пред 6 април 1941 година, странски физички лица кои добиле државјанство на СФРЈ и странски државјани кои добиле азил односно одобрение за постојано населување во Југославија, можат во рок од три години од денот на враќањето, доселувањето, добивањето азил или добивањето одобрение за постојано населување во Југославија да увезуваат основни средства што им се потребни за вршење на дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, дозволена со закон, односно за вршење на земјоделска дејност, чија поединачна вредност не е поголема од 3.500.000 динари.

Лицата од став 1 на оваа точка кои во согласност со прописите, вршат превозничка дејност можат за вршење на таа дејност да увезат едно моторно возило со поголема вредност од износот од став 1 на оваа точка, во рокот од тој став.

Лицата од став 1 на оваа точка на кои за вршење на дејноста од тој став им е потребно моторно возило, покрај основните средства што им се потребни за вршење на таа дејност можат да увезат и едно моторно возило за превоз на товар со носивост до 1.500 кг, во рокот од тој став.

Лицата од став 1 на оваа точка кои вршат самостојно рибарска дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, како основно занимање, можат да увезуваат рибарски бродови долги до 14 метри, односно до 30 тони носивост или депласмани до 65 тони, во рокот до тој став.

12. Лицата од точка 11 на оваа одлука, заради здружување на свои средства во договорна организација на здружен труд можат да увезуваат основни средства согласно со одобрението за основање на таа договорна организација на здружен труд добиено од надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина, во рок од пет години од денот на враќањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

13. Домашни физички лица кои на работа во странство поминале непрекинато најмалку две години или 24 месеци во три последователни години и кои се враќаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат, заради деловно-техничка соработка, кооперација и други видови деловна соработка со организациите на здружен труд, да увезуваат, во случаите кога е тоа со закон пропишано основни средства кои не се произведуваат во земјата и преку износот од точка 11 на оваа одлука.

14. Домашни физички лица кои вршат самостојна дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните што се занимаваат со земјоделска дејност од-

носно кои свои средства здружиле во договорна организација на здружен труд, можат да увезуваат делови за одржување на основните средства со кои ја вршат таа дејност.

Домашни физички лица кои самостојни вршат рибарска дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните како основно занимање, можат да увезуваат делови, предмети и прибор за бродови што им се неопходни за вршење на таа дејност, а чија вредност не надминува вкупен износ од 400.000 динари годишно.

15. Домашни физички лица кои се занимаваат со земјоделска дејност можат да увезуваат репродукционен материјал што им е неопходен за вршење на таа дејност, во вкупна вредност до 500.000 динари годишно.

Домашни физички лица кои самостојни вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните можат да увезуваат репродукционен материјал кој им е неопходен за вршење на таа дејност, во вкупна вредност до 500.000 динари годишно.

Ако лицата од став 2 на оваа точка односната дејност ја вршат со еден работник или со повеќе работници, покрај правото од став 2 на оваа точка имаат и право на увоз на репродукционен материјал во вредност до 200.000 динари годишно по секој вработен работник.

Домашни физички лица кои вршат дополнителна дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните можат да увезуваат репродукционен материјал кој им е неопходен за вршење на таа дејност, во вкупна вредност до 150.000 динари годишно.

Домашни физички лица кои здружиле свои средства на трудот во договорна организација на здружен труд можат да увезуваат репродукционен материјал што им е неопходен за вршење на дозволената дејност, во вредност до 750.000 динари годишно.

Лицата од точка 13 на оваа одлука можат да увезуваат репродукционен материјал до двојниот износ од ст. 1 до 3 на оваа точка.

16. Лицата кои се занимаваат со културно-уметничка дејност како единствена дејност, а се зачленети во соодветни здруженија, како и слободни уметници од областа на сликарството, вајарството, применетата и друга ликовна уметничка дејност, заради вршење на односната дејност, можат да увезуваат опрема во вредност од 500.000 динари годишно и репродукционен материјал до вредност од 400.000 динари годишно.

Под опремата од став 1 на оваа точка не се подразбираат: телевизор, видео-рикордер, радиоапарат, радиокасет-тофон, касетофон, магнетофон и музички комплет.

17. По исклучок од одредбите на точ. 2 до 16 на оваа одлука, следните физички лица можат да увезуваат, и тоа:

1) шефовите на странски држави и пратениците на шефовите на странски држави во специјална мисија, како и членовите на нивната придружба – предмети наменети за нивни службени потреби и лична употреба;

2) шефовите на странски дипломатски претставништва во Југославија и дипломатски персонал на тие претставништва, како и членовите на нивните потесни семејства, конзуларниот персонал на странски конзуларни претставништва во Југославија и членовите на нивните потесни семејства – предмети наменети за нивната лична употреба;

3) персоналот на странски дипломатски претставништва и конзуларни претставништва во Југославија – предмети за домаќинство во рок од 12 месеци од денот на нивното доаѓање на должност во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

4) државјаните на СФРЈ и странските државјани постојано населени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија – предмети наследени во странство вклучувајќи ги и моторните возила, во количества што им служат за потребите на лицата што ги наследуваат, за потребите на нивното домаќинство и за вршење на дозволената дејност. Како предмети наследени во странство не се сметаат предметите што се купени со наследени пари или со пари добиени од продажба на наследени предмети;

5) научници, писатели и уметници – сопствени дела;

6) инвалиди I и II категорија, како и лица чиј степен на инвалидитетот одговара на инвалидитетот на инвалиди I или II категорија, кои по поминатата професионална рахабилитација, ќе се оспособат за определена дејност – опрема за вршење на таа дејност, ако таа опрема не се произведува во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

7) возачи на моторни возила – гориво и мазиво во резервоари што се фабрички вградени во моторни возила;

8) лица што живеат во пограничен појас – производи на земјоделството и сточарството добиени од свои имоти што се наоѓаат во пограничниот појас на соседната држава, како и приплод и други производи од добиток што за време на полските работи се на пасање или на зимување на тие имоти;

9) југословенски ученици и студенти што се школуваат во странство и странски ученици и студенти што се школуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија – училиа кои за сопствени потреби за себе ќе ги внесат од странство, кои според својата конструкција се наменети исклучително за совладување на наставата во школи, односно кои не можат да служат за вршење на дејности;

10) домашни физички лица и странски физички лица – специфична опрема, уреди и инструменти за здравство, освен помагала и апарати, односно делови и потрошен материјал од точка 7 под 3 и 4 на оваа одлука, како и резервни делови и потрошен материјал неопходен за користење на таа опрема, за лична употреба, што не се произведуваат во земјата, во согласност со посебни прописи со кои увозот на тие предмети е ослободен од плаќање царина;

11) членовите на Сојузот на слепите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија – специфична опрема, уреди и инструменти кои служат за потребите на слепи лица, што не се произведуваат во земјата, како и резервни делови и потрошен материјал неопходен за користење на таа опрема, во согласност со посебни прописи со кои увозот на овие предмети е ослободен од плаќање царина;

12) членовите на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија – специфична опрема, уреди и инструменти што служат за потребите на лица заболени од мускулни и невромускулни болести, што во земјата не се произведуваат, како и резервни делови и потрошен материјал неопходен за користење на таа опрема, во согласност со посебни про-

писи со кои увозот на тие предмети е ослободен од плаќање царина.

18. По исклучок од одредбите на точ. 2 до 17 од оваа одлука, домашни физички лица и странски физички лица можат предметите што служат за нивни лични потреби и лични потреби на членовите на нивното потесно семејство, предмети за потребите на своето домаќинство, моторни возила, делови на моторни возила, како и основни средства, делови за одржување на основни средства и репродукционен материјал кои служат за вршење на дозволените со прописите дејности, со личен труд на средствата за работа во сопственост на граѓаните, односно за вршење на земјоделски дејности, да увезуваат производи без ограничување, пропишани со оваа одлука, ако ги купуваат од организации на здружен труд што ги застапуваат странски фирми и држат консигнациони складови на странски стоки или ги купуваат во странство со посредство на организации на здружен труд што се регистрирани за вршење на надворешнотрговски промет.

19. Предметите увезени, внесени или примени од странство според одредбите на оваа одлука не можат да се продадат ниту да се отуѓат на друг начин, освен ако со оваа одлука не е определено поинаку.

20. Лицата од точ. 3, 4 и точка 8 став 1 на одредбата под 1 и 2 и точ. 11, 12 и 13 на оваа одлука, се должни при увозот да и поднесат на надлежната царинарница потврда за времето поминато на работа односно престој во странство, што ја издало дипломатското, односно конзуларното претставништво на СФРЈ во странство, односно органот во републиката, односно автономната покраина надлежен за работи на вработувањето преку кој се упатени на работа во странство ако тој орган за тоа води евиденција или потврда од организацијата на здружен труд што ги упатила на работа во странство.

Лицата што не располагаат со потврдата од став 1 на оваа точка, времето поминато на работа во странство го докажуваат на друг соодветен начин (со патна исправа, со одветна исправа на странска служба за социјално осигурување или странски работодавец, пријава односно одјава на престој во странство и сл.).

21. Лицата од точка 4 на оваа одлука, што увезуваат предмети за потребите на своето домаќинство, покрај потврдата од точка 20 на оваа одлука, на надлежната царинарница и поднесуваат список на тие предмети, со назначување на видот и количествата на предметите што ги увезуваат како и писмена изјава дека се вратиле на постојан престој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Лицата од точка 5 на оваа одлука, што увезуваат предмети за потребите на своето домаќинство, на надлежната царинарница и поднесуваат потврда од надлежниот орган за внатрешни работи дека од Југославија се иселиле пред 6 април 1941 година, потврда за добивање на југословенско државјанство, односно потврда за даден азил или одобрение за постојано населување во Југославија. Ако надлежниот орган не може да издаде потврда дека тие лица се иселиле од Југославија пред 6 април 1941 година, овој факт може да се докаже на друг начин. Денот на доселувањето од странство се утврдува од патната исправа или на друг соодветен начин. Како ден на доселување на странски државјани се смета денот на приемот на југословенско државјанство односно денот на добивање азил или одобрување за постојано населување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

22. Лицата од точка 8 став 1 на одредбата под 1 и 2 на оваа одлука, покрај потврдите од точка 20 на оваа одлука, поднесуваат и писмена изјава дека се вратиле на постојан престој во Југославија.

23. Лицата од точка 8 став 1 под 4 на оваа одлука се должни при увозот на царинарницата да ѝ поднесат потврда која за воените инвалиди ја издава комисијата што ги утврдува правата на ортопедските помагала, а за другите инвалиди – инвалидската комисија на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување во републиката односно автономната покраина.

24. Лицата од точка 8 став 2 на оваа одлука се должни при увозот на царинарницата да ѝ поднесат потврда од надлежниот орган за внатрешни работи дека добиле државјанство на СФРЈ, дека добиле азил односно дека им е одобрено постојано населување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

25. Лицата од точка 10 на оваа одлука се должни при увозот на надлежната царинарница да ѝ поднесат доказ дека вршат со закон дозволена дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, за која увезуваат основни средства како и потврда од надлежното општо здружение за такви основни средства што се увезуваат а не се произведуваат во Југославија.

26. Лицата од точка 11 на оваа одлука, покрај доказот од точка 20 на оваа одлука за времето поминато на работа, односно престој во странство, односно доказот од точка 21 на оваа одлука дека се доселиле, односно добиле одобрение од надлежните органи за населување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се должни при увозот, на надлежната царинарница да ѝ поднесат потврда од надлежниот орган во републиката, односно автономната покраина дека на територијата на таа република односно автономна покраина вршат односна дејност.

Лицата од став 1 на оваа точка кои дозволата за вршење на определени дејности не можат да ја добијат пред извршениот увоз на односната опрема, се должни на надлежната царинарница да ѝ поднесат потврда од надлежниот орган во републиката односно автономната покраина, дека ги исполнуваат условите за вршење на дејност за која увезуваат опрема, а во рок од една година од денот на извршениот увоз се должни на царинарницата да ѝ поднесат дозвола за вршење на односната дејност.

27. Лицата од точка 13 на оваа одлука се должни, покрај потврдите од точка 20 на оваа одлука, да поднесат договор за деловно-техничката соработка, договор за кооперацијата или договор за друг вид деловна соработка склучен со организацијата на здружен труд и потврда од надлежното општо здружение дека основните средства што се увезуваат не се произведуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

28. Лицата од точка 14 на оваа одлука се должни при увозот, на надлежната царинарница да ѝ поднесат потврда од надлежниот орган во републиката односно автономната покраина дека на територијата на таа република односно автономна покраина вршат односна дејност или писмена изјава дека се занимаваат со земјоделска дејност, како и доказ дека имаат опрема за која увезуваат делови.

Лицата од точка 15 на оваа одлука се должни при увозот, на надлежната царинарница да ѝ поднесат потврда од надлежниот орган во републиката односно авто-

номната покраина дека на територијата на таа република односно автономна покраина вршат односна дејност, а ако вработуваат повеќе работници, се должни за бројот на вработените работници да поднесат писмена изјава односно писмена изјава дека се занимаваат со земјоделска дејност за која увезуваат репродукционен материјал.

Лицата од точка 16 на ова одлука што се занимаваат со културно-уметничка дејност, како единствена дејност, се должни при увозот, на царинарницата да ѝ поднесат потврда дека се членови на соодветно здружение, а слободните уметници се должни да поднесат докази врз основа на кои може да се утврди дека се занимаваат со соодветна дејност како и писмена изјава дека се занимаваат со таа дејност.

Потврдите и изјавите од ст. 2 и 3 на оваа точка се даваат еднаш годишно и ѝ се поднесуваат на царинарницата при секое царинење. Царинарницата при царинењето на грбот на потврдата односно изјавата, ја запишува вредноста на извршениот увоз водејќи сметка за тоа вредноста на увозот да не е поголема од износот од точ. 15 и 16 на оваа одлука а потврдата му ја враќа на корисникот.

29. Лицата од точка 17 одредба под 4 на оваа одлука, се должни при увозот на надлежната царинарница да ѝ поднесат акт од надлежниот орган на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно во странство, за наследувањето на предметите што ги увезуваат.

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, за внесување на употребувани предмети од лична гардероба и предмети од лична употреба на умрено лице, како доказ може да се поднесе и смртовница.

Лицата од точка 17 на одредбата под 5 од оваа одлука, поднесуваат писмена изјава дека предметите што ги увезуваат се нивни сопствени дела. Во изјавата тие предмети мораат точно да се назначат.

Лицата од точка 17 на одредбата под 6 од оваа одлука поднесуваат потврда од надлежната здравствена комисија за завршената рехабилитација и за тоа дека се оспособени за вршење на определена дејност како и потврда на соодветното општо здружение дека таа опрема не се произведува во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Лицата од точка 17 одредба под 8 на оваа одлука, остваруваат право на увоз согласно на одредбите на соодветни меѓудржавни договори за малограничен и двосопственички промет.

Лицата од точка 17 на одредбата под 9 од оваа одлука, поднесуваат потврда од соодветното училиште за тоа дека се ученици односно студенти на таа школа и дека предметите што ги увезуваат им се потребни како учила.

Лицата од точка 17 на одредбите под 11 и 12 од оваа одлука, поднесуваат потврда од Сојузот на слепите на Југославија односно од Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија, дека тие предмети ги увезуваат за потребите на слепи лица односно на лица заболени од мускулни или невромускулни болести.

30. Предметите за домаќинство увезени според одредбите на оваа одлука, освен предметите што се увезуваат во смисла на точка 18 од оваа одлука, чија царинска основница го преминува износот од 50.000 динари, не можат да се продадат ниту отуѓат на друг начин пред истекот на рокот од две години од денот на извршениот увоз.

31. Моторните возила од точка 8 став 1 на одредбите под 1), 2) и 4) на оваа одлука, не можат да се продадат ниту можат да се отуѓат на друг начин пред истекот на рокот од две години од извршениот увоз.

32. Опремата увезена според одредбите на оваа одлука не може да се продаде ниту да се отуѓи на друг начин пред истекот на рокот од четири години од денот на извршениот увоз.

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точка, опремата може да се продаде или отуѓи на друг начин во случаите:

- 1) смрт на лице што остварило право на увоз;
- 2) престанок на вршење на дозволена дејност;
- 3) настапување на инвалидност или болест што трајно го оневозможуваат вршењето на дејности со личен труд со средствата на трудот во сопственост на граѓаните;
- 4) заминување на работа во странство во време подолго од две години.

Согласно за продажбата на основните средства односно за отуѓување на основните средства на друг начин, во смисла на став 2 од оваа точка, дава надлежниот орган што издава дозвола за работа.

33. Ако лицата од оваа одлука, поради виша сила, се спречени во пропишаниот рок да увезат предмети од странство, времето на дејствувањето на вишата сила не се пресметува во пропишаниот рок.

Надлежната царинарница утврдува дали се исполнети условите од став 1 на оваа точка.

34. Сојузниот секретар за надворешна трговија, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, донесува по потреба, поблиски прописи за начинот на продажбата во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на моторни возила што се во сопственост на странски лица.

35. Покрај предметите наведени во оваа одлука, лицата од оваа одлука можат да увезуваат и предмети во согласност со меѓународните договори.

36. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за условите под кои физички лица можат да увезуваат, внесуваат и примаат определени предмети од странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/83) и Одлуката за условите под кои домашни физички лица можат да увезуваат моторни возила од странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/77, 44/78 и 37/80).

37. Домашните физички лица од точка 4 на оваа одлука можат, до 1 јануари 1985 година, покрај предметите од таа точка, да увезуваат и предмети наведени во точка 6 од Одлуката за утврдување на предметите, количествата и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/82, 77/82, 63/83 и 33/84), во согласност со одредбите на таа одлука.

38. Одредбата на точка 4 став 2 од оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

39. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 472

22 ноември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинци, с. р.

683.

Врз основа на член 185 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојзните органи на управата (Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/78 и 21/82), а во врска со член 19 од Законот за основите на системот на стоковните резерви и за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 19 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ЗА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

1. Надлежностите односно работите од делокругот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи и на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, што се укинати, ќе ги преземе Сојузната дирекција за стоковни резерви, со состојба на 10 ноември 1984 година.

2. Со преземањето на надлежностите односно на работите, Сојузната дирекција за стоковни резерви истовремено ги презема и работниците што на 10 ноември 1984 година работеле врз задачите и работите на укинатите сојузни дирекции од точка 1 на оваа одлука.

Работниците на укинатите сојузни дирекции од точка 1 на ова одлука, што нема да бидат распоредени во согласност со актот за систематизацијата на задачите и работите на Сојузната дирекција за стоковни резерви, ги имаат правата и должностите утврдени со сојузен закон.

Работниците од став 2 на оваа точка ги остваруваат правата и должностите во Сојузната дирекција за стоковни резерви.

3. До донесувањето на самоуправниот општ акт за распределба на средствата за лични доходи во Сојузната дирекција за стоковни резерви, на работниците, што според одредбата на точка 2 став 1 од оваа одлука ќе бидат преземени во Сојузната дирекција за стоковни резерви, привремено ќе им се исплатува аконтација на личниот доход во износите утврдени со соодветните акти во укинатите сојузни дирекции од точка 1 на оваа одлука.

4. Средствата за работа, средствата на фондовите, опремата, инвентарот и другите предмети на укинатите сојузни дирекции од точка 1 на оваа одлука ги презема Сојузната дирекција за стоковни резерви.

5. Укинатите сојузни дирекции од точка 1 на оваа одлука ги заклучуваат своите архивски книги, со состојба на 10 ноември 1984 година, и архивот и документацијата, печатите и штембилите ѝ ги предаваат на Сојузната дирекција за стоковни резерви.

6. Сојузната дирекција за стоковни резерви ќе работи со стоковните резерви до крајот на 1984 година врз основа на финансиските планови и програми на укинатите сојузни дирекции за 1984 година и ќе поднесе завршна сметка за 1984 година.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 473

22 ноември 1984 година

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна	Страна
682. Одлука за условите под кои физички лица можат да увезуваат, внесуваат и примаат определени предмети од странство, односно да извезуваат, изнесуваат и испраќаат определени предмети во странство — — — — —	1395	
683. Одлука за начинот на спроведување на одредбата на член 19 од Законот за основите на системот на стоконните резерви и за сојузните стоконни резерви — — — — —		1400